

# Финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Мермерен Комбинат АД Прилеп

31 декември 2020 година



# Содржина

	<b>Страна</b>
Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за финансиската состојба	2
Извештај за сеопфатната добивка	4
Извештај за промените во капиталот	5
Извештај за парични текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7

## Извештај на независниот ревизор

До Раководството и Акционерите на  
Мермерен Комбинат АД, Прилеп

Грант Торнтон ДОО  
Св. Кирил и Методиј 526-1/20  
1000 Скопје  
Северна Македонија  
Т +389 (0)2 3214 700  
Ф +389 (0)2 3214 710  
E Contact@mk.gt.com  
Даночен број: 4030003475973

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Мермерен Комбинат АД, Прилеп ("Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2020 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки вклучени на страните од 3 до 43.

### Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>1</sup>. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

### Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Мермерен Комбинат АД, Прилеп на ден 31 декември 2020 година, како и резултатот од неговото работење и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

<sup>1</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРП“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

### Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2020 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2020, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020.

Марјан Андонов  
Управител  
Грант Торнтон ДОО, Скопје

Маја Атанасовска  
Овластен ревизор

Скопје, 07 април 2021 година

## Извештај за финансиската состојба

	Бел.	(Во 000 МКД) На 31 декември	
		2020	2019
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	953,290	810,049
Нематеријални средства	6	85,779	96,930
		<b>1,039,069</b>	<b>906,979</b>
Тековни средства			
Залихи	8	331,122	332,669
Побарувања од купувачи и останати побарувања	9	349,065	526,597
Побарувања за данок на добивка		89,659	-
Финансиски побарувања	10	247,314	217,439
Парични средства и еквиваленти	11	461,200	563,777
		<b>1,478,360</b>	<b>1,640,482</b>
<b>Вкупно средства</b>		<b>2,517,429</b>	<b>2,547,461</b>
Капитал	12		
Акционерски капитал		285,761	285,761
Резерви		801,415	555,740
Акумулирана добивка		1,295,744	1,524,685
<b>Вкупен капитал</b>		<b>2,382,920</b>	<b>2,366,186</b>
Обврски			
Нетековни обврски			
Позајмици	13	50,985	60,491
		<b>50,985</b>	<b>60,491</b>
Тековни обврски			
Позајмици	13	9,711	9,679
Обврски кон добавувачи и останати обврски	14	69,572	87,952
Обврски за данок на добивка		-	15,839
Обврски кон државни институции	15	4,241	7,314
		83,524	120,784
<b>Вкупно обврски</b>		<b>134,509</b>	<b>181,275</b>
<b>Вкупно капитал и обврски</b>		<b>2,517,429</b>	<b>2,547,461</b>

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на директори на Друштвото на 07 април 2021 година и потпишани во негово име од:

Christoforos Pavlidis  
Претседател на  
Одборот на директори

Vasileios Anagnostou  
Главен Извршен директор

Nikos Michalopoulos  
Финансиски директор

## Извештај за сеопфатната добивка

	Белешки	(Во 000 МКД)	
		Година што завршува на 31 декември 2020	2019
Приходи од продажба	16	1,365,056	2,223,060
Цена на чинење на продажбата	17	(542,969)	(577,495)
<b>Бруто добивка</b>		<b>822,087</b>	<b>1,645,565</b>
Административни и продажни трошоци	18	(280,572)	(273,097)
Останати деловни приходи	20	3,519	3,063
<b>Добивка од редовно работење</b>		<b>545,034</b>	<b>1,375,531</b>
Финансиски приходи	21	7,410	14,039
Финансиски (расходи)	21	(10,086)	(17,758)
Финансиски (расходи), нето		(2,676)	(3,719)
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>542,358</b>	<b>1,371,812</b>
Данок на добивка	22	(30,981)	(134,031)
<b>Добивка за годината</b>		<b>511,377</b>	<b>1,237,781</b>
<b>Останата сеопфатна добивка за годината</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>		<b>511,377</b>	<b>1,237,781</b>
Тековна добивка која им припаѓа на имателите на обични акции		511,377	1,237,781
<b>Вкупна сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на обични акции</b>		<b>511,377</b>	<b>1,237,781</b>
Заработувачка по акција – основна и разводнета (во денари по акција)	25	109.10	264.10
- Редовно работење		109.10	264.10
<b>Вкупно</b>		<b>109.10</b>	<b>264.10</b>
<b>ЕБИТДА</b>		<b>684,574</b>	<b>1,480,023</b>

## Извештај за промените во капиталот

				(Во 000 МКД)
	Акционер- ски капитал	Резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
<b>На 1 јануари 2020</b>	<b>285,761</b>	<b>555,740</b>	<b>1,524,685</b>	<b>2,366,186</b>
Реинвестирана добивка	-	246,000	(246,000)	-
Објавени дивиденди (Бел.12)	-	-	(494,456)	(494,456)
<b>Вкупни трансакции со сопствениците</b>	<b>-</b>	<b>246,000</b>	<b>(740,456)</b>	<b>(494,456)</b>
Добивка за годината	-	-	511,377	511,377
<i>Останата сеопфатна добивка:</i>				
Трансфер на вишокот на продадени и расходувани материјални средства	-	(325)	138	(187)
Вкупна останата сеопфатна добивка	-	(325)	138	(187)
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>(325)</b>	<b>511,515</b>	<b>511,190</b>
<b>На 31 декември 2020</b>	<b>285,761</b>	<b>801,415</b>	<b>1,295,744</b>	<b>2,382,920</b>
<b>На 1 јануари 2019</b>	<b>285,761</b>	<b>810,865</b>	<b>1,435,229</b>	<b>2,531,855</b>
Реинвестирана добивка	-	(253,579)	253,579	-
Објавени дивиденди (Бел.12)	-	-	(1,403,450)	(1,403,450)
<b>Вкупни трансакции со сопствениците</b>	<b>-</b>	<b>(253,579)</b>	<b>(1,149,871)</b>	<b>(1,403,450)</b>
Добивка за годината	-	-	1,237,781	1,237,781
<i>Останата сеопфатна добивка:</i>				
Трансфер на вишокот на продадени и расходувани материјални средства	-	(1,546)	1,546	-
Вкупна останата сеопфатна добивка	-	(1,546)	1,546	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>(1,546)</b>	<b>1,239,327</b>	<b>1,237,781</b>
<b>На 31 декември 2019</b>	<b>285,761</b>	<b>555,740</b>	<b>1,524,685</b>	<b>2,366,186</b>

Финансиски извештаи  
31 декември 2020 година

## Извештај за парични текови

Белешки	(Во 000 МКД)	
	Година што завршува на 31 декември 2020	2019
<b>Оперативни активности</b>		
Добивка пред оданочување	542,358	1,371,812
<u>Корекции за:</u>		
Амортизација и депрецијација	5,6	139,540
Растур, расипување и крш	8,18, 23	25,326
	8,17,18,	
Расход од обезвреднување на застарени залихи	23	5,060
Нето евидентирана вредност на отпишана опрема	5,18	3,382
Нето евидентирана вредност на продадена опрема	5,18	895
Расход од оштетување и отпис на побарувања	9,18	75
Кусоци	8,18	-
Отпис на обврски и вишоци по попис	20	(782)
Приход од продадени материјални средства	5,20	(338)
Отпис на обврски по дивиденди	20	(124)
Приход од наплата на претходно резервирани побарувања	9,20	(28)
Камати, нето	21	741
<b>Добивка од работење пред промени во оперативен капитал</b>	<b>716,105</b>	<b>1,506,125</b>
<u>Промени во оперативниот капитал:</u>		
Залихи	(28,571)	(62,904)
Побарувања од купувачи и останати побарувања	177,485	(395,521)
Обврски кон добавувачи и останати обврски	(27,396)	17,732
Готовина во деловното работење	837,623	1,065,432
Платени камати	(2,507)	(2,867)
Платен данок на добивка	(130,040)	(193,884)
<b>Парични текови од деловното работење</b>	<b>705,076</b>	<b>868,682</b>
<b>Инвестициони активности</b>		
Набавка на материјални средства	(273,736)	(319,543)
Набавка на нематеријални средства	(2,171)	(15,121)
Прилив од продажба на опрема	338	155
Пласмани на депозити во банки, нето	(29,875)	90,644
Примени камати	1,751	3,465
<b>Парични текови (употребени во) инвестициони активности</b>	<b>(303,693)</b>	<b>(240,400)</b>
<b>Финансиски активности</b>		
(Отплата на позајмици)	(9,474)	(9,690)
Прилив на позајмици	-	-
Платени дивиденди и поврзани даноци	(494,486)	(1,403,151)
<b>Парични текови (употребени во) фин. активности, нето</b>	<b>(503,960)</b>	<b>(1,412,841)</b>
Нето промени кај паричните средства и еквиваленти	(102,577)	(784,559)
Парични средства и еквиваленти на почетокот	11	563,777
<b>Парични средства и еквиваленти на крајот</b>	<b>11</b>	<b>563,777</b>



# Белешки кон финансиските извештаи

## 1 Општи информации

Мермерен Комбинат А.Д. Прилеп (“Друштвото”) е Акционерско Друштво основано и со седиште во Република Северна Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: Ул. “Леце Котески” бр. 60А, Прилеп, Република Северна Македонија.

На 10 Април 2009 Stone Works Holdings Coöperatief U.A(компанија основана во Холандија) се стекна со 88,4% од акционерскиот капитал на Друштвото.

На 5 Септември 2017, Pavlidis S.A. Marble-Granite од Грција (“Pavlidis”) се стекна со 100% од капиталот на Stone Works.

На 26 Февруари 2018, Pavlidis објави понуда на сопствениците на ELPIS за да купи ELPIS. Во периодот од 01.03.18 до 28.03.18 беа купени вкупно 310,262 ELPIS, што претставува 6,62% од вкупните акции на Друштвото.

На 28 Јуни 2018, Stone Works купи дополнителни 34,449 акции и на 12 Јули уште 5,082 акции. Следствено, на 31 декември 2019 и 31 декември 2020 е сопственик на 89,25% од акционерскиот капитал.

Акциите на Друштвото котираат на Македонската берза за хартии од вредност и на Атинската берза за хартии од вредност преку ELPIS статус (потврди од грчки депозитар).

Основната дејност на Друштвото вклучува ископ, обработка и дистрибуција на мермер и декоративен камен. Друштвото потпиша договор за концесија за право на ископ со важност до 2030 година. Друштвото ги врши деловните активности на домашен и странски пазари, и со состојба на 31 декември 2020 година вработува 330 лица (2019: 366 лица).

## 2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

### 2.1 Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 290/2020) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)**

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Финансиските извештаи се изготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2020 и 2019. Тековните и споредбените податоци во рамки на овие финансиски извештаи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку нагласено.

**2.2 Претпоставка за неограничен континуитет во деловното работење**

Последици врз Друштвото од пандемијата со КОВИД 19:

Друштвото ја извршуваше својата дејност во услови на светска пандемија и постоење на кризна состојба во земјата, како последница на ширењето на вирусот Covid-19, а во еден дел од годината и во услови кога беше прогласена вонредна состојба во земјата (18/03/2020 -22/06/2020). За време на овој период, Друштвото се прилагодуваше на новонастанатите услови и примени разни активности со цел целосна адаптација на своето работење во согласност со препораките и насоките дадени од Владата, за заштита на јавното здравје. Со цел да го заштити здравјето на своите вработени и соработници, Друштвото превзеде организациски и технички активности кои овозможуваат континуитет во работењето на Друштвото.

- Во насока на намалување на последиците од намалената продажба, се воведоа алтернативни начини за презентирање на производите на купувачите/инспекторите. Наместо физичко присуство на купувачите, се воведоа интернет алатки и технологија, како што се високо квалитетни фотографии/видео и телеконференции.
- Со цел да се заштитат вработените, Друштвото примени мерки за зголемување на социјалната дистанца за време на работењето, двојно ги зголеми превозните средства за превоз на вработените, промовира и организира работа од дома, секаде каде што тоа беше возможно.  
Сепак, Друштвото претрпе значајни последици поради Covid -19 пандемијата.
- Намалувањето на продажбата, главно се должи на глобалната рецесија. Пред ширењето на мерките против пандемијата, беше потребно физичко присуство на купувачите за проверка и избор на производите.
- Намаленото производство делумно се припишува и на намалената работна сила поради ослободување од работни задачи на одредени категории на вработени согласно препораките и мерките на Владата за спречување на внесување и ширење на коронавирусот Ковид-19.
- Доцнење во спроведувањето на инвестицискиот план, набавка на опрема, потрошен материјал, резервни делови и др.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Претпоставка за неограничен континуитет во деловното работење (продолжува)

Изгледи/планови: Побарувачката на производи од мермер е директно поврзана со растот на економијата. Глобалното делумно или целосно стопирање на фабриките и градилиштата доведе до застој на глобалната економија. Од таа причина, не може да се проценат изгледите за 2021 година, бидејќи тие зависат од степенот на глобалната рецесија и можноста за нејзино опоравување. Сепак има некои оптимистички знаци за опоравување, особено кај економијата на Кина, која е главна дестинација за извоз на Друштвото. Раководството на Друштвото смета дека примената на претпоставката на континуитет е соодветна.

### 2.3 Трансакции во странска валута

#### Функционална и презентациска валута

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите законски извештаи во локална валута, односно во Македонски Денар (МКД), што претставува функционална и презентациска валута на Друштвото.

#### Трансакции и салда

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари (“денари”) по средниот курс на Народната Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиска состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2020	31 декември 2019
1 УСД	50.2353 денари	54.9518 денари
1 ЕУР	61.6940 денари	61.4856 денари
Прос. курс на Евро	61.6742 денари	61.5053 денари

### 2.4 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентирани по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за соодветната исправка на вредноста и загуби поради обезвреднување, доколку постојат. Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност врз основа на извршена независна проценка во 2002 година. Недвижностите, постројките и опремата набавени по 2002 година се првично се признаваат по нивната набавна вредност.

Зголемувањето на евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата поради ревалоризацијата е признаено во корист на ревалоризационите резерви во рамките на капиталот на Друштвото. Кога ревалоризираните средства се расходуваат или продаваат, соодветниот дел од ревалоризационите резерви се пренесува во корист на акумулираните добивки.

Депрецијацијата се пресметува во Извештајот за сеопфатната добивка според право-пропорционалната метода во текот на проценетиот корисен век на недвижностите, постројките и опремата. Изградените недвижности, постројки и опрема се амортизираат од моментот на нивното ставање во употреба. Депрецијација не се пресметува на земјиштето и инвестициите во тек.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Сметководствени политики (продолжува)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Процентниот корисен век е како што следи:

Згради	40 години
Машини	10 години
Погонска опрема	4-5 години
Моторни возила и мебел	4-5 години
Нематеријални средства	5-16 години

Вкупната амортизација за годината која завршува на 31 декември 2020 е 139,140 илјади денари.

Резидуалните вредности како и векот на употреба на средствата се проверуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештајот за финансиската состојба. Евидентираната вредност на средствата се намалува веднаш до нивната надоместлива вредност во случај кога евидентираната вредност ја надминува надоместливата вредност (Белешка 2.5).

Приходите или расходите поврзани со оттуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите од оттуѓување со евидентираните износ и се евидентираат во Извештајот за сеопфатната добивка како останати приходи или останати расходи.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат како деловни расходи во моментот на нивното настанување. Унапредувањата на постоечките средства се капитализираат само доколку тоа ги зголемува идните економски користи опфатени во ставката на недвижности, постројки и опрема.

## 2.5 Нематеријални средства

### *Средства за истражување и развој*

Средствата за истражувачки активности кои се превземаат со цел да се добијат нови научни или технички познавања и разбирања се евидентираат во Извештајот за сеопфатната добивка како трошоци во моментот на нивното настанување. Средствата за развојни активности, со кои наодите од истражувањата се внесуваат во план или дизајн за производство на нови или значително подобрени производи и процеси се капитализираат доколку производот или процесот е технички или комерцијално оправдан и Друштвото има доволно ресурси за реализирање на развојот.

Капитализираните трошоци ги вклучуваат набавната вредност на материјалите, директна работна сила и соодветен дел од општите трошоци. Останатите трошоци за развој се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка како трошоци во моментот на нивното настанување.

Капитализираните развојни трошоци се евидентираат по набавна вредност намалена за исправка на вредноста и загуби од оштетување. Амортизација се признава во тековните расходи користејќи праволиниска метода во текот на периодот на очекувана корист, кој се проценува дека изнесува пет до шеснаесет години.

### *Трошоци за отворање на нови подрачја*

Друштвото ги признава трошоците за отворање на нови подрачја како средства ако и само ако следните услови се исполнети:

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Сметководствени политики (продолжува)

Нематеријални средства (продолжува)

- Веројатно е дека идните економски бенефити (подобрен пристап до локациите со руда) поврзани со отворање на нови подрачја, ќе се прелеат на сметка на Друштвото;
- Друштвото може да ја идентифицира компонентата локалитетот со руда до кое место пристапот е подобрен; и
- Трошоците кои се однесуваат на отворањето на нови подрачја поврзани со компонентата можат да бидат измерени.

Средствата за отворање на нови подрачја се евидентираат како дополнување на нематеријални средства. Почетно, тие се мерат по набавна вредност, а тоа е акумулација на трошоци кои се директно направени за вршење на активност за отворање на нови подрачја која го подобрува пристапот до идентифицираната компонента или руда, плус распределба на припишани индиректни трошоци. Трошоците поврзани со инцидентно работење не се вклучени во цената на средствата потребни за отворање нови подрачја. По почетното признавање, средствата за отворање нови подрачја се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и помалку поради загуби од оштетувања, доколку ги има. Средствата за отворање на нови подрачја ќе се амортизираат врз систематска основа, во текот на очекуваниот век на идентификуваната компонента на рудата која е попроста поради отворањето на подрачјето.

#### *Останати нематеријални средства*

Трошоците за стекнување права, лиценци, трговски знаци и софтвер се капитализирани и амортизирани користејќи праволиниска метода во текот на период од пет години.

## **2.6 Оштетување на нефинансиски средства**

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување во Извештајот за сеопфатната добивка. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

## **2.7 Финансиски средства**

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства кои се чуваат до моментот на нивното доспевање, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целта поради која финансиските средства биле набавени. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

#### *Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби*

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства кои се наменети за тргување. Финансиското средство се класифицира во оваа категорија доколку е стекнато претежно со цел за продажба на краток рок. Средствата од оваа категорија се класифицираат како тековни средства и се евидентираат по објективна вредност при што промената во објективната вредност се признава во тековните приходи или расходи. На датумот на известување Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

**Финансиски средства (продолжува)**

***Финансиски средства кои се чуваат до доспевање***

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање на недеривативни финансиски средства или определени плаќања и фиксно доспевање кои раководството на Друштвото има позитивна намера и можност да ги чува до доспевање. На датумот на известување Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

***Кредити и побарувања***

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Тие се класифицираат како нетековни средства.

Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, финансиски побарувања и пари и парични еквиваленти.

***Финансиски средства расположливи за продажба***

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства, освен ако раководството има намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување. На датумот на известување Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

***Признавање и мерење на финансиските средства***

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Позајмиците и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се евидентираат по објективна вредност преку добивката или загубата иницијално се признаваат по објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци. Добивките и загубите кои произлегуваат од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка како “останати (загуби)/добивки нето” во периодот кога настануваат.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)**

Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки и загуби се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатната добивка како добивки и загуби од вложувања во хартии од вредност.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од финансиските приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба Друштвото врши проценка дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Во случај кога хартиите од вредност се класифицирани како расположливи за продажба, значителен или пролонгиран пад на објективната вредност на хартијата од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба, кумулативната загуба-измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се коригираат преку Извештајот за сеопфатната добивка. Тестирањето за оштетување на побарувањата е подетално опишано во продолжение на оваа Белешка 2.9.

***Оштетување на финансиски средства******а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност***

На крајот на секој пресметковен период, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средството (настан на загуба) и дека настанот или настаните на загуба имаат влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

#### Финансиски средства (продолжува)

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните кредитни загуби кои не се случиле) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство.

Евидентираните износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во Извештајот на сеопфатната добивка. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во Извештајот на сеопфатната добивка.

#### *b. Финансиски средства расположливи за продажба*

На крајот на секој пресметковен период, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во под точка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се коригираат преку Извештајот за сеопфатната добивка.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во Извештајот на сеопфатната добивка.

## **2.7 Пребивање на финансиските инструменти**

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

## **2.8 Залихи**

Залихите се евидентирани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Трошокот на залихите се одредува користејќи го методот на пондендиран просек. Трошокот за готовите производи и за производство во тек вклучува трошоци направени за дизајнирање, за суровини, директна работна сила, други директни трошоци и општи трошоци на производство (утврдени врз основа на нормалниот оперативен капацитет).



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Сметководствени политики (продолжува)

Залихи (продолжува)

Трошокот на залихите не ги вклучува трошоците по камати за позајмици. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за применливите променливи продажни трошоци.

## **2.9 Побарувања од купувачи и останати побарувања**

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни средства. Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на побарувања.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Посебно значајните должници се тестирани за оштетување секој поединечно. Останатите должници се испитуваат заеднички во групи кои имаат слични карактеристики на кредитен ризик.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, а расходот се признава во Извештајот за сеопфатната добивка во рамките на продажни и административни трошоци. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува во сметката за резервирање поради оштетување за побарувања од купувачи. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признаваат во рамките на продажни и административни трошоци во Извештајот за сеопфатната добивка.

## **2.10 Парични средства и еквиваленти**

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.

## **2.11 Капитал, резерви, нераспределени добивки и дивиденди**

(а) Акционерски капитал – главнина и премии

Акционерскиот капитал се состои од објективната вредност на монетарните влогови од страна на акционерите.

(б) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони и задолжителни резерви се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на недвижностите, постројките и опремата во случајот со ревалоризационите резерви, како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Капитал, резерви, нераспределени добивки и дивиденди (продолжува)

(в) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

(г) Дивиденди

Дивидендите се признаени како обврски во периодот во кој што се одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се објавени по датумот на Извештајот за финансиската состојба се објавени во Белешката за настани по датумот на известување.

## 2.12 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски евидентирани по нивната амортизирана набавна вредност. Тие се состојат од примени позајмици, обврски кон добавувачи и останати обврски.

### *Обврски кон добавувачи и други обврски*

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

### *Позајмици*

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот.

Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

## 2.13 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација. Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивките или загубите во периодот во кој настанале.

## 2.14 Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

### *Друштвото како закупец*

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Друштвото нема класифицирани средства во оваа категорија.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

### *Друштвото како закуподавач*

Наемот каде Друштвото суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Односпред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

## 2.15 Тековен и одложен данок на добивка

Тековниот данок на добивка за претметковниот период претставува сума од тековниот и одложениот данок на добивка.

### *Тековен данок на добивка*

Тековниот данок на добивка по стапка од 10% се пресметува врз основа на добивката искажана во Извештајот за сеопфатна добивка корегирана за помалку искажаните приходи и непризнаените расходи за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Деловните ентитети можат да ги користат даночните загуби од тековниот период за пребивање со платените даноци кои се однесуваат на одреден период, или пак за намалување или елиминација на даночните обврски за идните периоди.

Даночните обврзници кои ќе вршат исплати на акумулираните добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 за дивиденди и други распределби од добивката, имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка.

### *Одложен данок на добивка*

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Тековен и одложен данок на добивка (продолжува)

Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

## **2.16 Надоместоци за вработените**

*Придонеси за пензиско осигурување*

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите се плаќаат на првиот и вториот пензиски фонд одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

*Краткорочни користи за вработените*

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно. Друштвото исплаќа на вработените краткорочни користи на вработените согласно законската регулатива, како и надоместок за неискористен годишен одмор.

*Обврски при пензионирање на вработените*

Друштвото, согласно законската регулатива исплаќа посебна минимална сума на вработените при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

## **2.17 Данок на додадена вредност**

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

-Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и

-Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

## **2.18 Резервирања**

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Резервирања (продолжува)

обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на временската вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Резервирања не се признаваат за идни загуби од работење.

### **2.19 Признавање на приходи и расходи**

Приходот се состои од приходи од продажба на производи и од извршени услуги. Приходот од главните производи и услуги е прикажан во Белешка 16.

Приходот се евидентира/признава според објективната вредност на надоместоците кои Друштвото ги примило или очекува да ги прими од продажба на производи или обезбедување на услуги без данок на продажба, рабат и продажни дисконти.

Друштвото го применува критериумот за признавање на приходот кој е претставен подолу при секој засебен дел од продажната трансакција за да може да ја прикаже природата на трансакцијата. Надоместокот кој се добива од овие трансакции се евидентира како посебна компонента земајќи ја во предвид објективната вредност на секоја компонента.

Приходот се признава кога истиот може да се измери, кога е веројатна наплатата, трошокот кој е направен или може да биде направен, реално може да се измери и кога се исполнети сите критериуми за различните активности на Друштвото. Овие критериуми се засноваат врз база на производите и услугите кои им се обезбедуваат на купувачите и условите од договорот кај секој случај како и подолу наведеното:

#### *Приходи од продажба - продажба на големо- мермерни блокови и плочи*

Приходот од продажба на производи се признава во моментот на испорака до корисникот, кога приходот може да се пресмета, кога е сигурно дека ќе има финансиски прилив и кога се исполнети специфични критериуми во однос на активностите на Друштвото. Приходите не се сметаат разумно мерливи се додека сите услови поврзани со продажбата не се исполнети.

#### *Приход од обезбедување на услуги*

Приходот од обезбедување на услуги се признава за периодот во кој се обезбедуваат услугите и се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

#### *Приход од камата*

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

### **2.20 Преземени и неизвесни обврски**

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Неизвесните средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи.

Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирања доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

### **2.21 Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти се оние каде што еден од субјектите го контролира другиот или има значително влијание врз финансиските или деловните одлуки на другиот субјект.

### **2.22 Известување по оперативни сегменти**

Сегмент претставува посебна група на средства и деловни активности со кои се обезбедуваат производи или услуги кои подлежат на ризик и награди и се различни од другите сегменти. Географскиот сегмент обезбедува производи и услуги во одредено економско опкружување кое е подложно на ризици кои се разликуваат од ризиците кај други географски сегменти.

### **2.23 Настани по датумот на известување**

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

### 3 Управување со финансиски ризици

#### 3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни финансиски ризици, вклучувајќи кредитен ризик, како и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Одборот на директори врз основа на претходно одобрени документирани политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, каматниот ризик, кредитниот ризик, употребата на соодветни хартии од вредност и вложување на вишок ликвидни средства.

#### 3.2 Пазарни ризици

##### *Ризик од курсни разлики*

Друштвото има деловни активности на меѓународни пазари и е изложено на ризици од курсни разлики кои произлегуваат од изложеност кон различни валути, посебно во однос на Еврото. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Одборот на директори на Друштвото е одговорен за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути и неговите операции се следат дневно од страна на Раководството.

Евидентираната вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валута е како што следи:

<b>Средства</b>		2020 000 МКД	2019 000 МКД
Парични средства и еквиваленти	ЕУР	430,150	548,385
Финансиски побарувања	ЕУР	247,314	89
Побарувања од купувачи - странски купувачи	ЕУР	331,902	315,646
Побарувања од купувачи - странски купувачи	УСД	1	3
		<b>1,009,367</b>	<b>864,123</b>
<b>Обврски</b>			
Обврски кон добавувачи - странски добавувачи	ЕУР	(22,770)	(17,472)
Обврски кон добавувачи – странски добавувачи	ГБП	-	(5)
Позајмици	ЕУР	(60,696)	(70,170)
		<b>(83,466)</b>	<b>(87,647)</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)  
Ризик од курсни разлики (продолжува)

*Анализа на сензитивноста на странската валута*

	Нето износ во МКД	+1%	+5%	-1%	-5%
<b>31 декември 2020</b>					
ЕУР	925,900	9,259	-	(9,259)	-
УСД	1	-	-	-	-
ГБП	-	-	-	-	-
Добивка или загуба	925,901	9,259	-	(9,259)	-
<b>31 декември 2019</b>	Нето износ во МКД	+1%	+5%	-1%	-5%
ЕУР	776,478	7,765	-	(7,765)	-
УСД	3	-	-	-	-
ГБП	(5)	-	-	-	-
Добивка или загуба	776,476	7,765	-	(7,765)	-

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1% додека на останатите странски валути се врши корекција за 5%. Позитивниот, односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на еврото за +/- 1%. додека пак за останатите странски валути за +/- 5%.

*Ризик од каматни стапки*

Ризик од каматни стапки претставува ризик дека објективната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промени во вредноста на пазарните каматни стапки. Друштвото е изложено на ризици поради промени на пазарните каматни стапки најмногу поради долгорочната обврска на Друштвото по основ на долг со варијабилна каматна стапка. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност.



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)  
Ризик од каматни стапки (продолжува)

Следната табела ја прикажува изложеноста на Друштвото на ризици од каматни стапки:

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
<b>Средства</b>		
<i>Без каматна стапка:</i>		
Побарувања од купувачи и останати побарувања	330,308	315,410
Парични средства и еквиваленти	31	91
	<b>330,339</b>	<b>315,501</b>
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Депозити во банка	247,314	217,439
Парични средства и еквиваленти	461,169	563,686
	<b>708,483</b>	<b>781,125</b>
<b>Вкупно средства</b>	<b>1,038,822</b>	<b>1,096,626</b>
<b>Обврски</b>		
<i>Без каматна стапка:</i>		
Обврски кон добавувачи и останати обврски	63,496	80,940
	<b>63,496</b>	<b>80,940</b>
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Позајмици	60,696	70,170
<b>Вкупно обврски</b>	<b>60,696</b>	<b>70,170</b>
<b>Каматна сензитивност</b>	<b>124,192</b>	<b>151,110</b>

Номиналните каматни стапки изнесуваат од 6 - месечен Еурибор + 3,8% (2019: 6 - месечен Еурибор + 3,8%).

Анализа на сензитивноста на каматните стапки

<b>На 31 декември 2020</b>	Нето износ во 000 МКД	2%	-2%
Позајмици со променлива каматна стапка	(60,696)	(1,214)	1,214
<b>На 31 декември 2019</b>	Нето износ во 000 МКД	2%	-2%
Позајмици со променлива каматна стапка	(70,170)	(1,403)	1,403

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

### 3.3 Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби на Друштвото доколку клиентот или другата страна на финансиските инструменти не си ги исполни обврските од договорот и најчесто настанува од побарувањата од купувачите. Изложеноста на Друштвото на кредитни ризици зависи од индивидуалните карактеристики на секој купувач.

Друштвото има воспоставено политики за продажба на производи и услуги на клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти. Максималната изложеност на Друштвото на ризик од кредитирање е претставена со евидентираниот износ на секое финансиско средство во Извештајот за финансиска состојба.

Друштвото утврдува надоместок за оштетување кој претставува проценка за направени трошоци во однос на побарувањата од купувачи што се однесува на одредени загуби поврзани со индивидуално значајни изложувања. Побарувањата од странските купувачи се наплатуваат преку акредитиви кои доспеваат од 30 до 120 дена. Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е претставена со евидентираниот износ на секое финансиско средство во Извештајот за финансиска состојба како што е прикажано подолу:

	2020	2019
Класи на финансиски средства - евидентирана вредност(во 000 МКД):		
<b>Кредити и побарувања</b>		
Парични средства и еквиваленти	461,200	563,777
Финансиски побарувања	247,314	217,439
<u>Побарувања од купувачи и останати побарувања</u>	<u>330,308</u>	<u>315,410</u>
	<b>1,038,822</b>	<b>1,096,626</b>

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти не е од материјално значајна вредност затоа што договорните страни се угледни банки со високо ниво на надворешно кредитирање.

Друштвото ја обезбедува својата кредитна изложеност кон клиентите со банкарски гаранции, акредитиви, парични депозити, авансно плаќања итн. Иако Друштвото има значајна кредитна изложеност кон кинеските комитенти околу 83% од продажбата (го вклучува Хонг Конг, 2019: кинеските комитенти околу 68% од продажбата), избраните дистрибутери се претежно извозно ориентирани, факт кој ја минимизира изложеноста на ризик на кинескиот пазар. Според сознанијата, големите потрошувачи на Друштвото, до денес, не доживеале значителни финансиски потешкотии. Кредитниот квалитет на побарувањата од купувачите на 31 декември 2020 година се смета за добар.

Кредитниот квалитет на побарувањата од купувачите и дадените аванси со состојба на датумот на Извештајот за финансиска состојба е обелоденет во Белешка 9.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

### 3.4 Ризик од ликвидност

Друштвото ги контролира потребите за ликвидност преку внимателно следење на планираните плаќања на долговите за долгорочни финансиски обврски како и со планирање на паричниот прилив и одлив кој се очекува во секојдневното работење. Потребите за ликвидност се набљудуваат во различни временски интервали. Побарувањата на нето парични средства се споредуваат со расположливите средства за позајмување за да се утврди дали постои недостиг на средства. Оваа анализа покажува дали расположливите средства за позајмување се очекува да бидат доволни во предвидениот период. Друштвото чува парични средства кои овозможуваат управување со потребите од ликвидност за минимален период од 30 денови. Управувањето со долгорочните потреби од ликвидност се врши со помош на средства од кредитни линии.

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година, договорната доспеаност на обврските на Друштвото (вклучувајќи исплата на камати, доколку е применливо) е прикажана во следната табела:

	Тековни		Нетековни
	1 до 12 месеци (000 МКД)	1 до 5 години (000 МКД)	Над 5 години (000 МКД)
<b>На 31 декември 2020</b>			
Позајмици со камата	9,711	38,845	12,140
Обврски кон добавувачи и останати обврски	63,496	-	-
	<b>73,207</b>	<b>38,845</b>	<b>12,140</b>

	Тековни		Нетековни
	1 до 12 месеци (000 МКД)	1 до 5 години (000 МКД)	Над 5 години (000 МКД)
<b>На 31 декември 2019</b>			
Позајмици со камата	9,679	38,715	21,777
Обврски кон добавувачи и останати обврски	80,940	-	-
	<b>90,619</b>	<b>38,715</b>	<b>21,777</b>

Наведените износи го рефлектираат договорниот недисконтиран паричен тек кој може да се разликува од евидентираната вредност на обврските на датумот на издавање на извештајот.

### 3.5 Управување со ризик на капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се следните :

- Овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана деловна активност со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица;
- Да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да ја одржи или прилагоди структурата на својот капитал, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Управување со ризик на капитал (продолжува)

**Показател на задолженост**

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од обврски, пари и парични еквиваленти и капитал, кој се состои од акционерски капитал, резерви, ревалоризациони вишоци и акумулирана добивка. Раководството ја анализира структурата на капиталот на годишна основа како однос на нето обврските по кредити во однос со вкупниот капитал.

Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2020 (000 МКД)	2019 (000 МКД)
Позајмици	60,696	70,170
Парични средства и еквиваленти и финансиски побарувања	(708,514)	(781,216)
<b>Нето обврски</b>	<b>(647,818)</b>	<b>(711,046)</b>
<b>Акционерски капитал</b>	<b>2,382,920</b>	<b>2,366,186</b>
<b>Показател на задолженост</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**3.6 Проценка на објективната вредност**

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. На 31 декември 2020 и 2019 година не е презентираан финансиски инструмент по објективна вредност.

**3.6.1 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност**

Следната табела ја прикажува евидентираната вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот на финансиската состојба не се евидентирани според објективната вредност:

	Евидентирана вредност		Објективна вредност	
	2020 (000 МКД)	2019 (000 МКД)	2020 (000 МКД)	2019 (000 МКД)
<b>Средства</b>				
Побарувања од купувачи, нето	330,308	315,410	330,308	315,410
Финансиски побарувања	247,314	217,439	247,314	217,439
Парични средства и еквиваленти	461,200	563,777	461,200	563,777
<b>Вкупно средства</b>	<b>1,038,822</b>	<b>1,096,626</b>	<b>1,038,822</b>	<b>1,096,626</b>
<b>Обврски</b>				
Позајмици	60,696	70,170	60,696	70,170
Обврски кон добавувачи и останати обврски (без обврски за данок)	63,496	80,940	63,496	80,940
<b>Вкупно обврски</b>	<b>124,192</b>	<b>151,110</b>	<b>124,192</b>	<b>151,110</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Проценка на објективна вредност (продолжува)

*Кредити и побарувања*

Кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност е еднаква со нивната евидентирана вредност поради краткорочното доспевање.

*Останати финансиски средства*

Објективната вредност на монетарните средства кои ги вклучуваат паричните средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната евидентирана вредност поради доспеаноста која е пократка од 3 месеци.

*Обврски кон добавувачи и обврски од позајмици*

Објективната вредност на обврските кон добавувачи и останатите обврски е приближна на евидентираната вредност поради нивното краткорочно доспевање. Објективната вредност на позајмиците со варијабилна каматна стапка е приближна на евидентираната вредност поради прилагодувањата на каматните стапки за специфични финансиски обврски кон пазарните каматни стапки за слични инструменти.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

#### **4           Значајни сметководствени проценки**

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од други извори. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

##### *Несигурност во проценките*

###### *Оштетување на нефинансиски средства*

Загуба од оштетување се признава во износ за кој евидентираните износ на средството или единицата која генерира парични средства ја надминува својата надоместлива вредност. При утврдување на надоместливата вредност, Раководството ги евалуира очекуваните цени и паричните текови од секоја единица што генерира парични средства и утврдува соодветна каматна стапка при пресметување на сегашната вредност на тие парични текови.

###### *Оштетување на финансиски средства*

###### *Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања*

Друштвото пресметува оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на проценети загуби што резултираат од неможности на купувачите да ги извршат бараните плаќања. Проценката се базира на старосната структура на побарувањата од купувачи и отпишувањата во минатото, кредитоспособноста на купувачите и промените во условите за плаќање на купувачите, кога се евалуира адекватноста на загубата поради оштетување за спорните побарувања. Тука се вклучени претпоставки за однесувањето на купувачите во иднина и резултиракката наплата во иднина. Ако се влошува финансиската состојба на купувачите, реалното отпишување на тековно постоечките побарувања може да биде поголемо од очекуваното и може да го надмине нивото на досега признатите загуби поради оштетување.

###### *Корисниот век на средствата кои се амортизираат*

Раководството врши проверка на корисниот век на средствата кои се амортизираат на секој датум на известување. Раководството проценило дека корисниот век го претставува очекуваното користење на средството. Евидентираните износи се анализирани во Белешка 5 и 6. Сепак, фактичките резултати може да се разликуваат поради технолошката застареност.

###### *Залихи*

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. При утврдување на нето реализационата вредност, се зема најобјективниот доказ / податоци расположливи при правењето на проценките.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020  
(сите износи се во илјади денари, доколку не е поинаку наведено)

## 5 Недвижности, постројки и опрема

	Земјиште и згради	Машини и опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
<b>На 01 јануари 2019</b>				
Набавна или ревалоризациона вредност	355,050	1,273,970	12,575	1,641,595
Исправка на вредноста и оштетување	(180,721)	(875,921)	-	(1,056,642)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>174,329</b>	<b>398,049</b>	<b>12,575</b>	<b>584,953</b>
<b>Година што завршува на 31 декември 2019</b>				
Почетна нето евидентирана вредност	<b>174,329</b>	<b>398,049</b>	<b>12,575</b>	<b>584,953</b>
Набавки, нето од трансфери од инв. во тек	18,544	264,786	36,213	319,543
Отуѓувања, нето	(1,265)	(505)	-	(1,770)
(Депрецијација) за годината	(9,229)	(83,448)	-	(92,677)
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	<b>182,379</b>	<b>578,882</b>	<b>48,788</b>	<b>810,049</b>
<b>На 31 декември 2019 / 01 јануари 2020</b>				
Набавна или ревалоризациона вредност	371,222	1,495,636	48,788	1,915,646
Исправка на вредноста и оштетување	(188,843)	(916,754)	-	(1,105,597)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>182,379</b>	<b>578,882</b>	<b>48,788</b>	<b>810,049</b>
<b>Година што завршува на 31 декември 2020</b>				
Почетна нето евидентирана вредност	<b>182,379</b>	<b>578,882</b>	<b>48,788</b>	<b>810,049</b>
Набавки, нето од трансфери од инв. во тек	22,972	233,966	46,798	273,736
Отуѓувања, нето	(2,345)	(1,932)	-	(4,277)
(Депрецијација) за годината	(9,672)	(116,546)	-	(126,218)
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	<b>193,334</b>	<b>664,370</b>	<b>95,586</b>	<b>953,290</b>
<b>На 31 декември 2020</b>				
Набавна или ревалоризациона вредност	385,004	1,678,007	95,586	2,158,597
Исправка на вредноста и оштетување	(191,670)	(1,013,637)	-	(1,205,307)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>193,334</b>	<b>664,370</b>	<b>95,586</b>	<b>953,290</b>

### Отуѓувања

Во текот на 2020 година, Друштвото расходува опрема, транспортни средства и компјутерски хардвер чија нето сегашна вредност изнесува 3,382 илјади денари (2019: 1,770 илјади денари) која е вклучена во административни и продажни трошоци (види Белешка 18). Остварена е добивка од овие трансакции во износ од 0 илјади денари (2019: 0 илјади денари), која е вклучена во останати деловни приходи (види Белешка 20).

Во текот на 2020 година, Друштвото продаде опрема чија нето сегашна вредност изнесува 895 илјади денари (2019: 0 илјади денари). Продажната вредност на продадената опрема изнесува 1,233 илјади денари (2019: 183 илјади денари). Остварена е добивка од овие трансакции во износ од 338 илјади денари (2019: 155 илјади денари), која е вклучена во останати деловни приходи (види Белешка 20).

### Инвестиции во тек

На 31 декември 2020 година, инвестициите во тек во износ од 95,586 илјади денари (2019: 48,788 илјади денари) се однесуваат на трошоци за четири нови гатери во фабриката, една нова полирка и поголеми ремонти на опремата.

### Залог врз недвижностите, постројките и опремата

Со состојба на ден 31 декември 2020, Друштвото има дадено заложни права - хипотеки врз дел од своите недвижности (види Белешка 13). На датумот на известување, нето евидентираната вредност на овие средства изнесува 118,806 илјади денари, додека нивната проценета вредност изнесува 205,563 илјади денари (2019: 205,563 илјади денари) (види Белешка 26).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020  
(сите износи се во илјади денари, доколку не е поинаку наведено)

## 6 Нематеријални средства

	Софтвер	Трговски знаци	Средства за истраж. и развој	Немат. сред. во подготовка	Вкупно
<b>На 1 јануари 2019</b>					
Набав.или ревалор.вредност	10,869	12,760	176,725	5,558	205,912
Исправка на вредноста	(9,982)	(9,277)	(93,029)	-	(112,288)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>887</b>	<b>3,483</b>	<b>83,696</b>	<b>5,558</b>	<b>93,624</b>
<b>Година што завршува на 31 декември 2019</b>					
Почетна нето евидент.вредност	887	3,483	83,696	5,558	93,624
Набавки, нето од преноси од инвестиции во тек	5,611	622	13,804	(4,916)	15,121
(Амортизација) за годината	(1,342)	(763)	(9,710)	-	(11,815)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>5,156</b>	<b>3,342</b>	<b>87,790</b>	<b>642</b>	<b>96,930</b>
<b>На 31 декември 2019 / 1 јануари 2020</b>					
Набав.или ревалор.вредност	16,480	13,382	190,529	642	221,033
Исправка на вредноста	(11,324)	(10,040)	(102,739)	-	(124,103)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>5,156</b>	<b>3,342</b>	<b>87,790</b>	<b>642</b>	<b>96,930</b>
<b>Година што завршува на 31 декември 2020</b>					
Почетна нето евидент.вредност	5,156	3,342	87,790	642	96,930
Набавки, нето од преноси од инвестиции во тек	324	597	441	809	2,171
(Амортизација) за годината	(1,421)	(805)	(11,096)	-	(13,322)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>4,059</b>	<b>3,134</b>	<b>77,135</b>	<b>1,451</b>	<b>85,779</b>
<b>На 31 декември 2020</b>					
Набав.или ревалор.вредност	16,804	13,979	190,970	1,451	223,204
Исправка на вредноста	(12,745)	(10,845)	(113,835)	-	(137,425)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>4,059</b>	<b>3,134</b>	<b>77,135</b>	<b>1,451</b>	<b>85,779</b>

### *Средства за истражување и развој*

Со состојба на 31 декември 2020 година, салдото на средствата за истражување и развој во износ од 77,135 илјади денари (2019: 87,790 илјади денари) вклучува трошоци за отварање на нови рудни подрачја со преостанат период на амортизација од 10 години, како и геофизичко истражување и подготовка на 10-годишен план за рудникот.

### *Нематеријални средства во подготовка*

Со состојба на 31 декември 2020 година, салдото на нематеријалните средства во подготовка изнесува 1,451 илјади денари (2019: 642 илјади денари) и се однесува на проекти за рудник и фабрика и новата веб страна на компанијата.

### *Алокиција на трошокот за депрецијација и амортизација*

Од вкупната амортизација и депрецијација за годината што заврши на 31 декември 2020 во износ од 139,540 илјади денари (2019: 104,492 илјади денари) обелоденето во Белешката 23, износот од 133,523 илјади денари (2019: 98,701 илјади денари) е алоциран во цена на чинење на продажбата, додека преостанатите 6,017 илјади денари (2019: 5,791 илјади денари) - во административни и продажни трошоци (види Белешка 18).



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020  
(сите износи се во илјади денари, доколку не е поинаку наведено)

## 7 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на Извештајот за финансиска состојба за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	2020	2019
<b>Средства</b>		
<b>Кредити и побарувања</b>		
Побарувања од купувачи и останати побарувања	330,308	315,410
Финансиски побарувања	247,314	217,439
Парични средства и еквиваленти	461,200	563,777
	<b>1,038,822</b>	<b>1,096,626</b>
<b>Обврски</b>		
<b>Останатите финансиски обврски по амортизирана набавна вредност</b>		
Позајмици со камата	60,696	70,170
Обврски кон добавувачи и останати обврски	63,496	80,940
	<b>124,192</b>	<b>151,110</b>

## 8 Залихи

	2020	2019
Производство во тек	199,884	203,121
Резервни делови	58,760	60,876
Готови производи	51,614	49,573
Суровини	14,691	12,969
Трговски стоки	4,666	4,666
Останато	1,507	1,464
	<b>331,122</b>	<b>332,669</b>

Во текот на 2020 година, Друштвото призна трошок за растур, расипување и крш во износ од 25,326 илјади денари (2019: 2,347 илјади денари) и кусоци во износ од 0 илјади денари (2019: 498 илјади денари) вклучен во административни и продажни трошоци (види Белешка 18 и 23).

Понатаму во текот на 2020 година, Друштвото изврши проценка на нето реализационата вредност на залихите врз основа на што ја намали нивната вредност во вкупен износ од 5,060 илјади денари (2019: 25,971 илјади денари) алоцирани во административни и продажни трошоци (види Белешка 17, 18 и 23).

Трошокот на залихите на суровините, материјалите, резервните делови и останатите залихи, вклучен во цената на чинење на продажбата за годината што заврши на 31 декември 2020 изнесува 206,013 илјади денари (2019: 206,472 илјади денари).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020  
(сите износи се во илјади денари, доколку не е поинаку наведено)

## 9 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2020	2019
<b>Побарувања од купувачи</b>		
Домашни купувачи	1,723	1,727
Странски купувачи	328,854	242,114
Побарувања од поврзани субјекти (види Белешка 24)	3,048	73,535
	<b>333,625</b>	<b>317,376</b>
Намалено за: резервирања за оштетување	(4,334)	(4,290)
	<b>329,291</b>	<b>313,086</b>
<b>Останати побарувања</b>		
Однапред платен ДДВ	13,816	47,500
Аванси на добавувачи	2,521	161,378
Одложени трошоци	2,420	2,309
Останати тековни побарувања	1,017	2,324
	<b>19,774</b>	<b>213,511</b>
<b>Побарувања од купувачи и останати побарувања</b>	<b>349,065</b>	<b>526,597</b>

Со состојба на 31 декември 2020 година кредитниот квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачите и авансите кон добавувачите на Друштвото е како што следи:

	Недоспеани и неоштетени	Доспеани но неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	312,308	16,983	4,334	333,625
Намалено за резервирање поради оштетување	-	-	(4,334)	(4,334)
	<b>312,308</b>	<b>16,983</b>	<b>-</b>	<b>329,291</b>

Со состојба на 31 декември 2019 година кредитниот квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачите и авансите кон добавувачите на Друштвото е како што следи:

	Недоспеани и неоштетени	Доспеани но неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	285,616	27,519	4,290	317,425
Намалено за резервирање поради оштетување	-	-	(4,290)	(4,290)
	<b>285,616</b>	<b>27,519</b>	<b>-</b>	<b>313,135</b>

Анализата на старосната структура на доспеани но неоштетени побарувања од купувачите и аванси на добавувачи со состојба на 31 декември 2020 година е како што следи:

	Домашни	Странски	Вкупно
До 1 година	214	16,769	16,983
Над 1 година	-	-	-
	<b>214</b>	<b>16,769</b>	<b>16,983</b>

Анализата на старосната структура на доспеани но неоштетени побарувања од купувачите и аванси на добавувачи со состојба на 31 декември 2019 година е како што следи:

	Домашни	Странски	Вкупно
До 1 година	103	27,416	27,519
Над 1 година	-	-	-
	<b>103</b>	<b>27,416</b>	<b>27,519</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020  
(сите износи се во илјади денари, доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Промените во сметката на резервирање поради оштетување на побарувањата од купувачите за годините коишто завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 се како што следи:

	2020	2019
<b>На 1 јануари</b>	<b>4,290</b>	<b>3,946</b>
Приход од наплата на претходно резервирани поб. (Белешка 20)	(28)	(18)
Отпис на оштетени претходно целосно резервирани побарувања	(6)	(55)
Тековен расход од оштетување на побарувања (Белешка 18)	68	418
Курсни разлики	10	(1)
<b>На 31 декември</b>	<b>4,334</b>	<b>4,290</b>

Со состојба на 31 декември 2020 година, и врз основа на проценка на раководството, Друштвото изврши отпис на целосно ненаплатливи побарувања од купувачи непосредно на товар на тековните расходи, во износ од 7 илјади денари (2019: 1 илјади денари) (Белешка 18).

## 10 Финансиски побарувања

	2020	2019
Депозити во:		
Стопанска Банка АД Скопје	-	217,350
Прокредит Банка АД Скопје	247,314	89
	<b>247,314</b>	<b>217,439</b>

## 11 Парични средства и еквиваленти

	2020	2019
Денарски и девизни сметки во банки	461,169	563,686
Готовина во благајна	31	91
	<b>461,200</b>	<b>563,777</b>

## 12 Капитал

Акционерски капитал

	Број на акции	Номин.вред. (000 МКД)	Премија (000 МКД)	Вкупно (000 МКД)
Одобрени, издадени и во целост платени обични акции со номинална вредност од 1 Евро по акција				
	<b>4,686,858</b>	<b>285,761</b>	-	<b>285,761</b>
<b>На 31 декември 2020 и 2019</b>	<b>4,686,858</b>	<b>285,761</b>	-	<b>285,761</b>

Структурата на акционерскиот капитал со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година, е како што следи:

	Број на акции	Износ во евра	%
Stone Works Holdings Cooperatief U.A. Netherlands	4,182,888	4,182,888	89,25
Piraeus Bank S.A. <sup>2</sup>	468,700	468,700	10,00
Останати – малцинско учество	35,270	35,270	0,75
	<b>4,686,858</b>	<b>4,686,858</b>	<b>100,00</b>

<sup>2</sup> Во својство на издавачот на сертификати ELPIS

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020  
(сите износи се во илјади денари, доколку не е поинаку наведено)

#### Капитал (продолжува)

Сите издадени акции се целосно платени. Имателите на обичните акции имаат право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото.

#### Резерви

	Законски и статутарни резерви	Реинвестирана добивка	Ревалоризаци- они резерви	Вкупно
<b>На 01 јануари 2020</b>	<b>283,965</b>	<b>196,241</b>	<b>75,534</b>	<b>555,740</b>
Реинвестирана добивка	-	246,000	-	246,000
Трансфер на ревал. вишок од продадени и расходувани материјални средства	-	-	(325)	(325)
<b>31 декември 2020</b>	<b>283,965</b>	<b>442,241</b>	<b>75,209</b>	<b>801,415</b>
<b>На 01 јануари 2019</b>	<b>283,965</b>	<b>449,820</b>	<b>77,080</b>	<b>810,865</b>
Реинвестирана добивка	-	(253,579)	-	(253,579)
Трансфер на ревал. вишок од продадени и расходувани материјални средства	-	-	(1,546)	(1,546)
<b>31 декември 2019</b>	<b>283,965</b>	<b>196,241</b>	<b>75,534</b>	<b>555,740</b>

#### Ревалоризациони резерви

Ревалоризационите вишоци, кои со состојба на 31 декември 2020 изнесуваат 75,209 илјади денари (31 декември 2019: 75,534 илјади денари) се иницијално создадени во текот на 2002 година, врз основа на извршена независна проценка на недвижностите, постројките и опремата на Друштвото. Последователните промени (префрлувања во нераспределена добивка) се однесуваат на делот на ревалоризационите вишоци вклучени во продадените средства.

#### Резерви

Резервите, кои со состојба на 31 декември 2020 изнесуваат 726,206 илјади денари (31 декември 2019: 480,206 илјади денари), се создадени во текот на годините преку распределба на нето добивката по оданочување. Во согласност со законската регулатива, Друштвото има обврска секоја година да издвојува 5% од својата годишна нето добивка по оданочување, се додека нивото на тие резерви не достигне 10% од регистрираниот капитал.

На 16 април 2019 година, согласно Одлука на Годишното Собрание на акционери број 02-1960/13, делот од реинвестираната добивка во износ од 253,579 илјади денари кој не беше искористен во 2018 година се пренесува во акумулирана добивка.

На 29 јуни 2020 година, согласно Одлука на Годишно Собрание на акционери број 02-3430/15, дел од добивката на друштвото за 2019 година во износ од 246,000 илјади денари беше распределена како Реинвестирана добивка и ќе биде искористена за финансирање на инвестиционата програма на Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020  
(сите износи се во илјади денари, доколку не е поинаку наведено)

Капитал (продолжува)

**Дивиденди**

На 16 Октомври 2020 година, согласно Одлука на Собрание на акционери 02-5420/3, дел од акумулираните добивки остварени до 31 Декември 2019 година во износ од 494,456 илјади Денари се распределени за исплата на дивиденди. Во периодот заклучно со 31 Декември 2020 година Друштвото исплати дивиденди на своите акционери во вкупен износ од 489,050 илјади Денари од кои 5,307 илјади Денари отпаѓаат на данок на исплатени дивиденди.

**13 Позајмици**

	2020	2019
<u>Долгорочни позајмици со камата од домашни банки</u>		
Комерцијална Банка ад, Скопје (1,338,000 Еур; кам.стапка бм.либор.+3,8%)	60,696	70,170
	<b>60,696</b>	<b>70,170</b>
<u>Намалено за тековна доспеаност на долгорочни позајмици</u>	(9,711)	(9,679)
<b>Вкупно долгорочни позајмици</b>	<b>50,985</b>	<b>60,491</b>

Позајмиците од домашни финансиски институции се обезбедени со хипотека на дел од имотот на Друштвото (види Белешка 26).

Вкупните новопозајмени средства по кредити и финансиски наем во текот на годината која заврши на 31 декември 2020 изнесуваат 0 илјади денари (2019: 0 илјади денари). Вкупните отплати во текот на истиот период изнесуваат 9,474 илјади денари (2019: 9,690 илјади денари).

Планот за отплата на долгорочните позајмици е како што следи:

	2020	2019
Во рок од 12 месеци	9,711	9,679
Во рок од 1 - 2 години	9,711	9,679
Во рок од 2 - 5 години	29,134	29,036
Над 5 години	12,140	21,776
	<b>60,696</b>	<b>70,170</b>

**14 Обврски кон добавувачи и останати обврски**

	2020	2019
<b>Обврски кон добавувачи</b>		
Домашни добавувачи	21,631	40,205
Странски добавувачи	22,770	17,478
Обврски кон поврзани субјекти (види Белешка 24)	-	-
	<b>44,401</b>	<b>57,683</b>
<b>Останати тековни обврски</b>		
Обврски кон вработените и раководството	18,600	22,682
Аванси од купувачи	4,488	2,337
Пресметани одложени обврски	1,587	4,675
Обврски по дивиденди (нето од поврзани даноци)	297	364
Обврски по камати	95	110
Останато	104	101
	<b>25,171</b>	<b>30,269</b>
<b>Вкупно обврски кон добавувачи и останати обврски</b>	<b>69,572</b>	<b>87,952</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020  
(сите износи се во илјади денари, доколку не е поинаку наведено)

### 15 Обврски кон државни институции

	2020	2019
Надомест за концесија и други давачки	3,726	6,761
Данок по задршка	405	385
Обврски за персонален данок	110	168
	<b>4,241</b>	<b>7,314</b>

### 16 Приходи од продажба

	2020	2019
<b>Домашен Пазар</b>	<b>8,757</b>	<b>20,552</b>
Странски пазари:		
-Кина <sup>3</sup>	1,139,958	1,522,692
-Грција	162,873	552,366
-Балкан	18,472	12,837
-Италија	-	8,336
-Останати пазари	34,996	106,277
Вкупна продажба на странски пазари	1,356,299	2,202,508
<b>Вкупно приходи од продажба</b>	<b>1,365,056</b>	<b>2,223,060</b>

### 17 Цена на чинење на продажбата

	2020	2019
Залиха на готови производи и недовршено п/во на 1 јануари	252,694	229,870
Зголемено за: Вкупно производство за годината завршена на 31 декември	577,551	631,957
Зголемено за: Приходи од исправка на вредноста на претходно отпишани залихи	797	2,646
Зголемено за: Трошоци на продадени различни материјали	30	1,395
Употреба на сопствени производи	(7,121)	(4,651)
Намалено за: Растур, расипување и крш (намалено за износот на ДДВ)	(23,627)	(1,989)
Кусоци (намалено за износот на ДДВ)	-	(422)
Намалено за: Расход од обезвреднување на залихи (Белешка 8, 18, 23)	(5,060)	(25,971)
Намалено за: Приход од корекција на исправка на вредноста на продадените залихи	(797)	(2,646)
Намалено за: Залиха на гот.произв.и недовршено п/во на 31 декември	(251,498)	(252,694)
	<b>542,969</b>	<b>577,495</b>

<sup>3</sup> Ја вклучува Кина и Хонг Конг

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020  
(сите износи се во илјади денари, доколку не е поинаку наведено)

## 18 Административни и продажни трошоци

	За годината завршена на 31 декември 2020		За годината завршена на 31 декември 2019	
	Административни	Продажни	Административни	Продажни
Трошоци на вработени (Белешка 19)	44,680	10,895	45,537	9,310
Маркетинг и промоции	10,754	101	15,591	538
Професионални консултантски услуги	6,767	-	5,989	-
Услуги	3,741	7,420	5,858	5,342
Амортизација и депрецијација (Белешка 5 и 6)	3,412	2,605	3,059	2,732
Материјали, резервни делови и енергија	2,161	2,675	2,160	1,453
Трошоци за оперативен наем	1,311	-	1,292	-
Даноци и останати надоместоци	972	130	1,183	86
Транспорт на производи	-	124,698	-	129,605
Растур, расипување и крш (Белешка 8, 23)	-	25,326	-	2,347
Расход од обезвреднување на заликите (Белешка 8, 17, 23)	-	5,060	-	25,971
Нето евидентирана вредност на отпишана опрема (Белешка 5)	-	3,382	-	1,770
Расход од оштетување и отпис на побарувања од купувачи (Белешка 9)	-	75	-	419
Кусоци (Белешка 8, 23)	-	-	-	498
Останати трошоци и провизии	20,266	4,141	10,177	2,180
	<b>94,064</b>	<b>186,508</b>	<b>90,846</b>	<b>182,251</b>

## 19 Трошоци на вработени

	2020	2019
Нето плати	146,533	154,858
Персонален данок и задолжителни придонеси	72,119	77,802
Останати надоместоци	25,769	33,247
	<b>244,421</b>	<b>265,907</b>

Од вкупните трошоци на вработените за годината која завршува на 31 декември 2020 во износ од 244,421 илјади денари (2019: 265,907 илјади денари), износот од 188,846 илјади денари е алоциран во цена на чинење на продажбата (2019: 211,060 илјади денари), додека преостанатите 55,575 илјади денари (2019: 54,847 илјади денари) во административни и продажни трошоци (види Белешка 18).

## 20 Останати деловни приходи

	2020	2019
Продадени материјали	955	361
Приход од дополнително здравствено осигурување	857	900
Отпис на обврски и вишоци по попис	783	374
Добивка од продадени недвижности, постројки и опрема (Бел. 5)	338	155
Приходи од отпис на дивиденди	124	24
Приход од наплата на претходно резервирани побарувања (Бел. 9)	28	18
Приход од префактурирање на транспортни трошоци и др. услуги	-	482
-минус: Трошоци поврзани со погоре наведените услуги	-	(460)
Приход од префактурирање на трошоци за учество на саем	-	829
Приходи од наплата по судски одлуки	-	133
Приход од наемнини	-	6
Останати приходи	434	241
	<b>3,519</b>	<b>3,063</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020  
(сите износи се во илјади денари, доколку не е поинаку наведено)

## 21 Финансиски приходи и расходи

	2020	2019
<b>Финансиски приходи</b>		
Приходи по камати	1,751	3,465
Позитивни курсни разлики	5,659	10,574
	<b>7,410</b>	<b>14,039</b>
<b>Финансиски расходи</b>		
Трошоци по камати	(2,492)	(2,852)
Банкарски провизии	(3,896)	(3,541)
Негативни курсни разлики	(3,698)	(11,365)
	<b>(10,086)</b>	<b>(17,758)</b>
<b>Финансиски (расходи), нето</b>	<b>(2,676)</b>	<b>(3,719)</b>

## 22 Данок на добивка

Усогласувањето на данокот од добивка со добивката според Извештајот за сеопфатната добивка за 2020 и 2019 е како што следи:

	2020	2019
Добивка пред оданочување	542,358	1,371,812
Неодбитни трошоци за даночни цели	53,457	44,382
Приходи кои не подлежат на данок	(247,307)	(32)
На 31 декември	348,508	1,416,162
<b>Данок по стапка од 10%</b>	<b>34,851</b>	<b>141,616</b>
Намалување	(3,870)	(7,585)
<b>Даночен расход</b>	<b>30,981</b>	<b>134,031</b>
<b>Ефективна даночна стапка</b>	<b>5,71%</b>	<b>9,77%</b>

## 23 Трошоци според нивната природа

	2020	2019
Трошоци за вработени (Бел. 19)	244,421	265,907
Амортизација и депрецијација (Бел. 5, 6)	139,540	104,492
Транспорт на производи	124,698	129,605
Енергија и вода	105,549	121,193
Потрошени материјали, резервни делови и ситен инвентар	89,705	101,560
Услуги	31,104	83,172
Растур, расипување и крш (Белешка 8, 18)	25,326	2,347
Останати трошоци и провизии	24,407	3,458
Маркетинг и промоции	10,855	16,129
Професионални консултантски услуги	6,767	5,989
Даноци и останати надоместоци	5,386	5,696
Расход од обезвреднување на залихи* (Бел. 8, 17,18)	5,060	25,971
Нето евидентирана вредност на отпишана и продадена опрема (Бел. 5)	3,382	1,770
Транспортни трошоци	1,885	1,970
Трошоци за оперативен наем (Белешка 27)	1,311	1,292
Репрезентација	1,121	1,114
Осигурување	895	834
Расход од оштетување и отпис на побарувања (Бел. 9)	75	419
Кусоци (Белешка 8, 18)	-	498
	<b>821,487</b>	<b>873,416</b>
Промена на вредноста на залихите на готов производ и недовршено производство (Белешки 8 и 17)	(2,054)	(22,824)
	<b>823,541</b>	<b>850,592</b>



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020  
 (сите износи се во илјади денари, доколку не е поинаку наведено)  
 Трошоци според нивната природа (продолжува)

\*Расходот од обезвреднување на залихи во износ од 5,060 илјади денари (2019:25,971 илјади денари) е прикажан во нето износ од признаени расходи 5,060 илјади денари (2019: 26,853 илјади денари) (Белешка 8) и приходи од исправка на вредноста на претходно отпишани залихи во износ од 0 илјади денари (2019: 882 илјади денари) (види Белешка 17).

## 24 Трансакции со поврзани субјекти

Табелата во продолжение го прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019:

31 декември 2020	Парични средства	Побарувања	Обврски	Приходи	Набавки
Stone Works Holding Cooperatief U.A Netherlands	-	-	-	-	-
Pavidis S.A. Marble-Granite Drama Greece	-	3,048	-	163,317	25,148
Надоместоци за раководството	-	-	-	-	36,374
	-	<b>3,048</b>	-	<b>163,317</b>	<b>61,522</b>

  

31 декември 2019	Парични средства	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Stone Works Holding Cooperatief U.A Netherlands	-	-	-	-	-
Pavidis S.A. Marble-Granite Drama Greece	-	73,535	-	552,689	1,408
Надоместоци за раководството	-	-	-	-	25,820
	-	<b>73,535</b>	-	<b>552,689</b>	<b>27,228</b>

## 25 Заработувачка по акција

Основната, воедно и разводнетата заработувачка по акција е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2020	2019
Добивка расположлива на акционерите на Друштвото	511,377	1,237,781
Просечен пондериран број на обични акции (Бел 12)	4,686,858	4,686,858
<b>Основна и разводнета заработувачка по акција (МКД по акција)</b>	<b>109.10</b>	<b>264.10</b>

## 26 Неизвесни обврски

### Гаранции

Не беа обезбедени гаранции на 31 декември 2020 и 2019 година.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020  
(сите износи се во илјади денари, доколку не е поинаку наведено)

Неизвесни обврски (продолжува)  
*Судски спорови*

Со состојба на 31 декември 2020 година, проценетата денарска противвредност на судските постапки покренати против Друштвото изнесува вкупно 2,544 илјади денари (2019: 2,544 илјади денари). Не се антиципирани материјално значајни обврски кои би произлегле од овие судски постапки, бидејќи професионалните правни совети покажуваат дека нема веројатност за појава на значителни загуби.

*Даночни инспекции*

Заклучно со 31 декември 2020 година извршени се следните даночни инспекции од страна на даночните органи:

- За ДДВ до 30 јуни 2009; и освен контрола направена за Јуни 2019
- За персонален данок на доход за периодот од 1 јануари 2007 до 31 декември 2008;
- За данок на добивка за периодот од 1 јануари 2007 до 31 декември 2012;
- За даноци на концесии до 31 декември 2011;
- За данок по задршка до 31 март 2012.

За неревидираниот даночен период, постои ризик од утврдување на дополнителни даноци и евентуални санкции доколку биде извршена таква даночна инспекција.

Врз основа на измените во Законот за данок на добивка во 2019 година, со состојба на 31 декември 2020 година, Друштвото има обврска да изготви Извештај за трансферни цени за 2020 година најдоцна до 30 септември 2021 година (за 2019: најдоцна до 30 септември 2020 година) согласно Правилникот за формата и содржината на Извештајот за трансферни цени, видовите методи за утврдување на цената на трансакцијата во согласност со принципот „дофат на рака“ и начинот на нивна примена („Службен весник на РСМ бр. 50/2019“). Извештајот за трансферни цени за 2019 беше изготвен и поднесен до 30 септември 2020 и до датумот на овие финансиски извештаи, Друштвото не изготви Извештај за трансферните цени за 2020 година.

Друштвото врши редовна проценка на потенцијалните обврски кои се очекува да произлезат од даночните инспекции од изминатите години. Раководството смета дека износите кои би можеле да се појават нема да имаат значаен ефект врз финансиските резултати и пресметаниот данок на добивка.

## 27 Преземени обврски

*Хипотеки*

Обезбедените хипотеки со проценета вредност се како што следи:

	2020	2019
Недвижности, постројки и опрема	146,294	146,294
Машини и опрема	59,269	59,269
	<b>205,563</b>	<b>205,563</b>

Обезбедените хипотеки по нето сегашна вредност се како што следи:

	2020	2019
Недвижности, постројки и опрема	71,621	76,615
Машини и опрема	47,185	53,790
	<b>118,806</b>	<b>130,405</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020  
 (сите износи се во илјади денари, доколку не е поинаку наведено)

Превемени обврски (продолжува)  
**Плаќања за оперативен наем**

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година, плаќањата за оперативен наем се однесуваат на наем на возила. Распоредот за плаќање на оперативниот наем е како што следи:

	2020	2019
<b>Плаќања за оперативен наем</b>		
Сегашна вредност на плаќањето:		
Во рок од 1 година	1,290	1,286
Во рок од 1-5 години	696	1,979
	<b>1,986</b>	<b>3,265</b>

Во текот на 2020 година, Друштвото призна трошоци за наеми во износ од 1,311 илјади денари (2019: 1,292 илјади денари) (Белешка 23).

## **28 Договори за концесија**

Во текот на 2000 и 2001 година, Друштвото и Министерството за Економија на Република Северна Македонија потпишаа неколку договори за концесија за целите на истражување и експлоатација на локални наоѓалишта на ресурси за мермер. Согласно иницијалните одредби, Друштвото има добиено концесија за горенаведените активности за период од 30 години.

Во продолжение се дадени основните одредби од договорите за концесија согласно со кои Друштвото ги има следните обврски:

- Годишен надоместок за користење на локацијата за која е издадена концесијата во износ од 353 илјади денари, и
- Надоместок за концесија на продадени количини на комерцијален мермер врз основа на Методологијата утврдена од Министерството за Економија на РМ за:
  - блокови 5% од вредноста на материјалот утврден во износ од 18 илјади денари по метар кубен;
  - томболони 5% од вредноста на материјалот утврден на 9 илјади денари по метар кубен;
  - материјал различен од блокови и томболони, кршен или мелен 20 денари по тон.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020  
(сите износи се во илјади денари, доколку не е поинаку наведено)

## 29 Известување по оперативни сегменти

На 31 декември 2020 и 2019 година, Друштвото е организирано во следниве деловни сегменти:

- рудник;
- фабрика.

Резултатите од работењето по сегменти за годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 се како што следат:

	Рудник	Фабрика	Вкупно
<b>Година што завршува на 31 декември 2020</b>			
Продажба	1,328,961	36,095	1,365,056
Добивка од редовно работење	543,514	1,520	545,034
Финансиски резултат, нето			(2,676)
<b>Добивка пред оданочување</b>			<b>542,358</b>
Данок од добивка			(30,981)
<b>Добивка за годината</b>			<b>511,377</b>
Останата сеопфатна добивка			-
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>			<b>511,377</b>
<b>Година што завршува на 31 декември 2019</b>			
Продажба	2,090,144	132,916	2,223,060
Добивка од редовно работење	1,365,673	9,858	1,375,531
Финансиски резултат, нето			(3,719)
<b>Добивка пред оданочување</b>			<b>1,371,812</b>
Данок од добивка			(134,031)
<b>Добивка за годината</b>			<b>1,237,781</b>
Останата сеопфатна добивка			-
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>			<b>1,237,781</b>

Сегментните средства и обврски на 31 декември 2020 и 2019 година се како што следи:

	Рудник	Фабрика	Вкупно
<b>31 декември 2020</b>			
Вкупно средства	2,078,378	439,051	2,517,429
Обврски	132,556	1,952	134,508
Инвестиции	200,716	75,191	275,907
<b>31 декември 2019</b>			
Вкупно средства	2,162,265	385,196	2,547,461
Обврски	174,632	6,643	181,275
Инвестиции	268,271	66,393	334,664

Продажбата по географски региони е како што следи:

	2020	2019
Македонија	8,757	20,552
Кина <sup>4</sup>	1,139,958	1,522,692
Грција	162,873	552,366
Земји од Балкан	18,472	12,837
Италија	-	8,336
Останати	34,996	106,277
	<b>1,365,056</b>	<b>2,223,060</b>

Во текот на 2020 година, Друштвото оствари приходи во износ од 359,645 илјади денари или 26,30% (2019: 552,689 илјади денари или 24,86%) од два поединечни купувачи (еден од Кина и еден од Грција), кој секој поединечно изнесува повеќе од 10% од вкупните приходи (2019: еден поединечен купувач од Грција).

<sup>4</sup> Ја вклучува Кина и Хонг Конг

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020  
(сите износи се во илјади денари, доколку не е поинаку наведено)

### **30            Настани по датумот на известување**

По 31 декември 2020 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на посебните финансиски извештаи. Следните настани се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи: На 12 февруари 2021 година во Службен весник на РС Македонија бр.36 беше објавена одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална сировина за површина од 0,305625 km<sup>2</sup>. На 02 март 2021 година Владата на Република Северна Македонија застапувана од Министерството за економија и компанијата потпишаа анекс на договорот за концесија и ја одредија површината на просторот за концесија на 2,188135 km<sup>2</sup>.

# Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на  
31 декември 2020

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020





**Grant Thornton**

[www.grant-thornton.com.mk](http://www.grant-thornton.com.mk)